

20121002627

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

41
(„
59/2012) - 31 2012 „
“
“ 67/2004);
92/2007); (“ ” 35/2010);
“ ” 47/2011)
“ 59/2012).
10-3163/2
31 2012

Благородна Дулиќ, . .

**ЗАКОН
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ
(Пречистен текст)**

I.

1

Предмет на уредување

2

Примена на Законот

3
Цели на Законот

- , ;
- ;
- ;
- ;

4
Дефиниции

- 1) " " ;
- 2) " " ;
- 3) " " ;
- 4) " " ;
- 5) " " ;
- 6) " " ;
- 7) " " ;
- 8) " " ;
- 9) " " ;
- 10) " " ;
- 11) " " ;

- 12) " " , ,
- 13) " ; " ;
- 14) " " ;
- 15) " " " ,
- 16) " ; " , , 273 101,3
- 17) " ; " ;
- 18) " " ;
- 19) " " ;
- 20) " " ;
- 21) " " 250.000 , 250.000 , 2
- 22) " ; " ,
- 23) " " / ;
- 24) " " ;
- 25) " " " , ,
- 26) " ; " , , , , , ,
- 27) " ; " , ;

- 28) "
- 29) "
- 30) "
- 31) "
- 32) "
- 33)
- 34)
- 35) a
- 36) 40
80 µg/m3 (= 40 ppb) 80 µg/m3
- 37) 60
120 µg/m3 (= 60 ppb) 120 µg/m3
- 38)
- 39)
- 40) (EMEP)
- 41)

42)

a

43)

150 km x 150 km

(ЕМЕР).

II.

5

Начело на внимателно и одговорно однесување

6

Начело на временска перспективност

6-

Начело на претпазливост

10

7

Примена на други начела

5, 6 6-

III.

8

Извори на загадување

(1)

:

- 1) , ();
 - 2) , (: ();
 - 3));
 - 4)
 - 5)
 - (2) (1) 1, 2 3 ,
 - (3) (1) 4 ,
- 16 .

IV.

9

**Видови на гранични и целни вредности
и критични нивоа**

- 1) , ;
- 2) ;
- 3)
- 4) .

10

Критериуми за квалитет на амбиентниот воздух

- (1) ,
- 1) , (: ;
- 2)) ;
- 3) ;
- 4) .
- (2) (1) 1, 2 3 ,

15
Општи обврски

(1) 13

(2) 14

16
Содржина на штетни супстанции во горивата

V.

17
Начини на управување

1)
2)

1.

18
Предмет на оценување

19
Надлежни органи

(1)

(2)

(3)

20

Методологија за оценување

21

Прелиминарна оцена

(1)

(2)

(3)

22

Класификација на зони и агломерации

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(2)

22-

**Зони со нивоа пониски од пропишаните гранични
и целни вредности**

22

2.

23

Основни плански документи

- 1) , (:);
- 2) (:);
- 3)); (
- 4) :) (
- 5) :)

Цели на основните плански документи

23-

23

- 1) ;
- 2) ;
- 3) .

24

Стратегиска оцена

23

25

**Национален план за заштита на амбиентниот
воздух во Република Македонија**

- (1) 23 (1) 1 :
1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;

7)

8)

9)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

26

План за квалитетот на воздухот

(1)

(2)

(3)

(1)

- (4) (1) ,
- (5) ,
- (6) ,
- (7) ,
- (8) ,

27

Содржина на планот за квалитет на воздух

- (1) 23 (1) 2
- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) ;
- 8) ;
- 9) ;
- (2) ;
- (3) ;

27-

Краткорочен акционен план

- (1) ,

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

27-

Национална програма за постепена редукација на количините на емисии на одредени загадувачки супстанции

(1)

23

(1)

4

(2)

(3)

(4)

(2)

1.

50 % (

2.

60=0,

3. 2,9 ppm•h

a

40=3 ppm•h,

3 ppm•h

10 ppm•h,

4.

30%

(5)

(6)

27-

**Спроведување на Националната програма
за редукција на емисиите**

(1)

(2)

(3)

27-

Инвентаризација на емисиите

(1)

(2)

1.

2.

3.

(3)

(1)

(2)

(3)

28
Обврски на други субјекти

23

29
Приоритетни зони и агломерации

25 (1) 7

30

31
Интегрирана заштита

23

32
Соработка

(1) 23 (1) 2 3

(2)

23

(3)

33
Известување и учество на јавноста

26 27-

34
Доставување на извештаи

26 27-

35

35-

35-

35-

35-

VI.

36

Цели на мониторинг

- (1) (
- (2) :
- :
- 1) , ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ,

37

Државна мрежа

- (1) , (:
- (2)).
- (3) .

38

Програми за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух

- (1) ,
- (2) (1)

39

Локални мрежи

40

Мерни станици и мерни места

(1)

:

1)

(

);

2)

3)

4)

5)

6)

(2)

41

Методологија за мониторинг

,

,

42

Вршење на мониторинг

(1)

,

,

(2)

(1)

,

:

1)

2)

(3)

(1)

43

Надлежности за мониторинг во прекуграничен контекст

44

Доставување на податоци и информации

(1)

(2)

(3)

(4)

45

Мониторинг на емисии од стационарни извори

(1)

:

1)

2)

(2)

(1) 2

-

:

0 50 MW
50 MW

(3)

(1) (2)

(4)

(5)

(1)

46

Методологии за мониторинг на емисии од стационарни извори

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

47

Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(3)

VII.

48

**Информативен систем за квалитетот
на амбиентниот воздух**

(1)

(:)

(2)

44

(3)

49

Базата на податоци за воздухот

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

;

8)

;

9)

,

10)

50

Информирање на јавноста

(1)

,

,

,

,

,

,

(2)

(3)

26 27-

,

,

(4)

(5)

,

,

,

(6)

,

,

51

Пристап до информации

(1)

.

(2)

,

,

.

52

Катастар на загадувачи на воздухот

- (1) , (;) . ,
- (2) .
- (3) :
- 1) ;
- 2) ;
- 3) - ;
- 4) ;
- 5) , ;
- 6) ;
- 7) , .
- (4) , .
- (5) . (3) , ,
- (6) . ,
- (7) (1) .

VIII.

53

Забрана

54

Построга забрана

- (1)
- (2) (1) 27-

1. Заштита на амбиентниот воздух од загадување од стационарни извори

55

Стационарни извори на загадување

(1)

(2)

56

Постоечки инсталации

56-

Мерки за заштита при согорување на отпад

(1)

(2)

13

57

Други инсталации

(1)

(2)

(1)

2. Заштита на амбиентниот воздух од подвижни извори

58

Подвижни извори на загадување

(1)

14

(2)

(3)

59

Други мерки за заштита од подвижни извори

(1)

(2)

3. Обврски за преземање на други мерки за спречување и намалување на загадувањето на амбиентниот воздух

60

Други обврски

(1)

1)

30

2)

30

3)

4)

(2)

(1) 1 2

61

Постројки за испуст

(1)

(2)

25%

62

Заштита од хаварији

(:) ,

(:)

IX

63

Извори на финансирање

(1)

(2)

(1)

(3)

29

(4)

64

Средства од буџетите на единиците на локалната самоуправа

(1)

(2)

26 27-⁽¹⁾

29

(3)

39

X

65

Надлежни органи

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

66

**Делокруг на Државниот инспектор
за животна средина**

- (1) (:) :
- 1) (55),
- 2) - (56);
- 3) (42 (2));
- 4) (45 (1) 1);
- (45 (1) 2);
- 5) (45
- (2));
- 6) (47 (1));
- 7)
- (51 (2));
- 8)
- 9) (52 (5));
(56-)
- 10) 61 (2)
- 11) .
- (2) ,
- (1) .

67

Донесување на решенија на државниот инспектор за животна средина

- (1) :
- 1) (55),
(56) 60
- 2) ;
- (42 (2)) , 30
- ;

- 3) (45 (1) 1), 30 ;
- 4) (45 (2)) 30 ;
- (1) 2) 30 ;
- 5) (45 (2)) 30 ;
- 6) (47 (1)) 30 ;
- 7) (51 (2));
- 8) (52 (5));
- 9) (56-);
- 10) 61 (2) , 30
- 11) (2) ,
- (2) ,
- (3) (2) ,
- 48 (1) 2
- (4) 60
- (5) (1) 1

68

Делокруг на овластени инспектори за животна средина

- (1) (: -) :

- 1) (55),
(56);
- 2) (45 (1) 1);
- 3) (45[,]
- (1) 2);
- 4) (45
(2));
- 5) ,
(57);
(56)
- 6)
- 7) .
- (2) ,
(1) .
- (3) (1) 1, 2, 3 4

69

Донесување на решение од овластен инспектор за животна средина

- (1) :
1) (55),
(56) 30 ;
- 2) (45 (1) 1) 30 ;
- 3) (45[,]
- (1) 2) 30 ;
- 4) (45 (2)) ;
- 5) 30 ,
(57) 30 ;

6)

(56-)

7)

(2)

(3)

(2)

48

(4)

5

(1)

60

(5)

(1) 1

69-

Постапка за едукација

(1)

(3)

75-

(1), (2)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(8)

(1)

(9)

69-
Извештаи

70
Други надлежности

(1)

(2)

(1)

71
Постапка по жалба

(1)

(2)

(3)

(1) (2)

72
Обврски на правни и физички лица

Надзор на законитоста на работата на органите на општината

- (1)
- (2)
- (3)
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

Одземање на вршење на надлежности

- (1)

(2)

(3) (1)

XII Прекршочни санкции
75

(1) 500

1) (56-).

(2) 300 (1)

(3) 150 (1)

(4)

(5)

(6) 8 (5)

(1) 1.000 75-

1.

(45 (2));

2.

(51 (2))

3.

(52 (5)).

(2) 500 (1)

(3) 300 (1)

76

(1) 3 000

1)

2) (42 (2));

(45 (1) 1);

- 3) , (45 (1) 2);
- 4) (47 (1));
- 5) (57);
- 6) , ,
- 7) (60 (1) 1); ,
- 8) (60 (1) 2)
- (2) 700 (60 (1) 4).
- (3) 500 1 .
- (4) 1 .
- (1) 8 000 20 000⁷⁷ :
- 1) (15 (1));
- 2) , (15 (2));
- 3) ,
- 4) (16);
- 5) (28);
- 6) (59);
- 7) , (60 (1) 3)
- (2) (61 (1)). 1 400 2 500 (1) .
- (3) 1 000 1 500
- (4) (1), 1,2,3,7⁽¹⁾ 8 .
- (5) 30 .

77-a

Постапка за порамнување и посредување

- (1) 75 76 ,
- (2) 77 ,
- (3) ,
- (4) 77
- (5) .

77-

Водење на прекршочната постапка

XII

- (78 “ 78 ” .67/2004
40 “ ” .59/2012)
25 26
- (79 “ 79 “ ” .67/2004)
- (1)
- (2) (1)
- (80 “ 80 “ ” .67/2004)
- “ (“ ” 20/74, 6/81 10/90
4 1, 2, 3, 4, 5 6 ” 50/92 62/93),

(81 81 “ ” .67/2004)

”,

“

46/96, 12/2003, 35/2004, 52/2004 60/2004). (“ ”

(10 82 “ ” .47/2011)

6

15

(11 “ 83 ” .47/2011)

7